

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 59

Год. LX

Петок, 3 септември 2004

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1132. Одлука за именување членови на Комисијата за помилување на претседателот на Република Македонија	1	1137. Одлука за одобрување на Одлуката за распоред на нето добивка на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост - Скопје	3
1133. Одлука за распишување на референдум	1	1138. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2004 година	3
1134. Одлука за закуп на станбен простор	2	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец август 2004 година	3
1135. Одлука за замена на недвижен имот и за пренесување на право на користење на недвижен имот	2	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 2004 година	4
1136. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2003 година на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост - Скопје	3	Огласен дел.....	1-60

1132.

Врз основа на член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на претседателот на Република Македонија, донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

За членови на Комисијата за помилување на претседателот на Република Македонија се именуваат:

- проф.д-р Аднан Јашари, пратеник во Собранието на Република Македонија, и
- Абдулаким Салиу, заменик на јавниот обвинител на Република Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-288
1 септември 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1133.

Врз основа на член 73 став 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 септември 2004 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ

Член 1

(1) Се распишува задолжителен законодавен референдум на предлог на 180.454 избирачи.

(2) На референдумот граѓаните ќе се изјаснат за прашањето:

“Дали сте за територијалната организација на локалната самоуправа (општините и градот Скопје) утврдена со Законот за територијалната поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/96) и Законот за градот Скопје (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/96)?“

“за“

“против“

Член 2

Референдумот ќе се одржи на 7 ноември 2004 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3136/1
30 август 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1136.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со членовите 383 и 416 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.08.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2003 ГОДИНА
НА АД “ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија ги одобрува Годисната сметка и Извештајот за работењето за 2003 година на АД “Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост - Скопје, УО бр. 02-1330/33/3 од 26.02.2004 година и УО бр. 02-3848/1 од 31.05.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-2537/1
30 август 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1137.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со членовите 383 и 416 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.08.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕД
НА НЕТО ДОБИВКА НА АД “ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО
НА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија ја одобрува Одлуката за распоред на нето добивка на АД “Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост - Скопје, УО бр. 02-1330/33/3.1 од 26.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-2537/2
30 август 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1138.

Врз основа на член 38 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.08.2004 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ
НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2004 ГОДИНА**

Во Програмата за развој на спорт и млади за 2004 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/04) во делот Програма за спорт, раздел 16101, програма - 12 спорт во точка 1. Расходи за меѓународни спортски натпревари, потставка 427121, табелата се менува и гласи:

реден број	опис	износ
1.	Меѓународни програми на национални спортски федерации	14.100.000.00
2.	Традиционални спортски меѓународни натпревари	2.000.000.00
3.	Европски и Светски првенства (учество и организација-национални спортски федерации и спортски клубови на меѓународни натпревари)	2.500.000.00
4.	Активности поврзани со Олимпијадата Атина 2004	4.900.000.00
5.	Надомест за категоризирани спортисти и тренери	7.500.000.00
6.	Планирана резерва (издавачка дејност и трошоци за канцеларија за документација и информирање за Олимпијада - Атина 2004)	1.500.000.00
7.	Патни трошоци за учество на сениорска А репрезентација на Европски и Светски првенства (ракетна федерација и фудбалска федерација на РМ)	8.000.000.00
8.	Организација на Охридски маратон 2004 - Пливачка федерација	500.000.00
	ВКУПНО:	41.000.000.00

Во точка 3. Средства за Трансфери до спортски клубови, потставка 442114, табелата се менува и гласи:

реден број	опис	износ
1.	Прав група-екипни спортови	5.000.000.00
2.	Втора група - индивидуални спортови	3.750.000.00
3.	Трета група - индивидуални спортови	3.750.000.00
4.	Патни трошоци за учество на сениорска А репрезентација на Европски и Светски првенства (одбојкарска федерација и кошаркарска федерација на РМ)	1.000.000.00
5.	Организација на Европско првенство на кајак на диви води - Кајакарска федерација на диви води	1.000.000.00
	ВКУПНО:	14.500.000.00

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-2956/1
30 август 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец август 2004 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.257
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	6.984
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	6.113
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	0
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8.929
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	10.020
16	Производство на тутунски производи	8.427
17	Производство на текстилни ткаенини	4.369
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3.600
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1.873
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.537
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.819
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.123
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	12.639
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	14.021
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4.291
26	Производство на производи од други неметални минерали	10.500
27	Производство на основни метали	8.724
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5.767
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8.838
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	9.021
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	8.028
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	5.008
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11.397
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5.126
35	Производство на други сообраќајни средства	7.996
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	5.537
37	Рециклажа	4.292
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	10.928
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7.779

45	Градежништво	6.269
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	8.971
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9.456
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.048
55	Хотели и ресторани	6.737
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	6.239
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	10.997
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	9.895
64	Поштенски активности и телекомуникации	12.737
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	15.571
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	19.434
67	Помошни активности во финансиското посредување	24.094
70	Активности во врска со недвижен имот	10.782
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.973
72	Компјутерски и сродни активности	9.005
73	Истражување и развој	8.871
74	Други деловни активности	7.742
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	8.806
80	Образование	7.510
85	Здравство и социјална работа	7.769
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7.658
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10.419
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7.019
93	Други услужни дејности	8.066
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93 и 11/01), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2004 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-август 2004 година во однос на просечните цени на мало во 2003 година изнесува 0,6%.

Директор,
Катерина Костадинова Даскаловска, с.р.



www.slvesnik.com.mk
 contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
 Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
 Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
 Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.